

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изведба на дополнителни работи, кои не се опфатени со Основниот Договор бр.08-1770/14 од 29.06.2011 година за изведба на градежна јама за објект Катна гаража на ул. „Даме Груев“.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Катна гаража на ул. „Даме Груев“ во Скопје

- II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
- II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**
- II.5) Групна набавка: **Не**
- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
- II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**
- II.9) Рамковна спогодба: **Не**
- II.10) Времетраење на договорот:
Период во месеци: **5**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**
Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган
Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Во текот на реализација на договорот за предметната набавка на барање на сопствениците на соседните објекти извршени се промени во техничката документација кои се однесуваат на условите за одвивање на времениот режим на сообраќај. Исто така, со цел да се овозможи непречено градење на објектот за заштита на градежната јама неминовно беше да се направи измена на технологијата на градење потврдена со позитивна ревизија од страна на Градежниот факултет Скопје
- III.2) Меѓународна објава: **Не**
- III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**
- III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**
- III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

- IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **02.11.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **„Пелагонија“ АД-Гостивар**

Адреса на носителот на набавката: **бул. Браќа Гиноски“ бб**

Град или населено место: **Гостивар** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **8678663 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **10240822 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **03.02.2012**